

УДК 39

ЕТНОЛОГ
ETHNOLOGIST

6

СКОПЈЕ – SKOPJE
1995

ЕТНОЛОГ	БР. 6	СТР. 1-236	СКОПЈЕ	1995
---------	-------	------------	--------	------

Петар НАМИЧЕВ

НАРОДНАТА АРХИТЕКТУРА ВО КРАТОВСКО

АПСТРАКТ: Освен етно–историската ретроспектива на кратовскиот регион, авторот се задржува врз развојот на кратовската кука од аспект на етно македонското градителство, што е и акцентот на овој труд. И во овој регион се зачувани локалните специфичности кои се присутни во формирањето на објектите со архитектонско – просторни квалитети.

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: Кратовски регион, села од збиен тип, села од разбиен тип, кратовска кука, објекти, типологија, стопански двор, архитектонски особености и др.

Кратовскиот регион претставува претежно планинска област сместена под Осоговските Планини по течението на Крива река.

Овој регион го сочинуваат триесет селски населби: Близанци, Вакав, Горно Кратово, Димонце, Емирица, Железница, Живалево, Каврак, Кнежево, Којково, Коњух, Крилатица, Кукалица, Куново, Луково, Мушково, Нежилово, Пендак, Приковци, Секулица, Страцин, Талашманци, Татомир, Тополовик, Триновац, Туралево, Кетенхово, Филиповци, Шлегово, Шопско Рударе.

Постоењето на патината низ кратовскиот регион се споменува уште од античко време (кон Софија), или во почетокот на XX век кога се споменува пат од Цариград за Париз, што имало големо значење за континуитет на развојот на населбите од овој регион.¹⁾

Повеќето од населбите (Шлегово, Секулица, Приковци, Живалево, Талашманци, Железница, Коларево) се споменуваат уште од XVI век, во пописите на Кратовската нахија 2) преку изразените податоци за приходите . Кратовскиот регион во XVI век бележи развој на трговијата (покрај Едреме и Пловдив), развиено занаетчиство, рударство, ковање на пари, сточарство (застапено во Филиповци, Шлегово, Туралево, Талашманци), развиено пчеларство (во Ново Село, Филиповци, Железница, Секулица, Туралево, Шлегово), овопитарство (во Шлегово, Туралево, Горно Кратово), лозарство (во Шлегово, Нежилово, Филиповци), индустриски растенија (во Филиповци, Талашманци), што допринело за солидна економска подлога, односно создадени се поволни можности за интензивен развој на неимарството.

Миграционите движења на оваа територија се забележани во XVIII и првата половина на XIX век, со масовно доселување на населението.

Освен населбите од збиен тип како што се : Приковци, Шлегово, Мунково, Куново, Луково и Близанци, сите се од разбиен тип, лоцирани во други тешко достапните планински површини. Карактерот на селската населба од разбиен тип се поделбата на маала во просек од околу 8 (Нежилово, Конјух, Емирица) во помалите, до 38 (Страцин) се должи на големата бројност на фамилии според кои е извршена ваквата поделба. Бројот на жителите е мал, односно варира од најмалку 15 (Крилатица), најчест случај 200 (Куклица 245, Димонце – 180, Кнежево 186), па сè до 600 жители во поголемите населби (Шлегово, Шопско Рударе, Триновац).


Кратовскиот регион се карактеризира со богати водени извори, така што населбите изобилуваат со бунари и чешми во поново време, кои во зависност од можностите се поставени по неколку чешми во една населба. Богатиот фонд на водени извори создал услови за изградба на воденици (с. Талашманци – со два камена) с. Живалево, с. Железница – 2 воденици, с. Туралево – 1 воденица, во Кратово - 4 воденици, односно само на Кратовска река постоеле 10 воденици.

РАЗВОЈ НА КРАТОВСКАТА КУЌА


Развојниот пат на формирање на основата на објектот за живеење во селските населби на кратовскиот крај бил во директна зависност од климатските, општествените, материјалните можности и потребите на семејството. Во текот на согледувањето на теренот се издиференцирани неколку развојни типови на објекти кои се создадени во различни регионални области на Кратовско.

Затворениот тип на објекти претставува најстара форма на објект за живеење. Тии на објект кој до денес е сè упште во употреба во овој регион е затворениот тип со јасно издиференцирани две цели – простории, куќа и одаја (пр. бр. 2 – с. Нежилово). Просторијата – куќа е во функција на подготвка на храна, складирање на храна за извесен период, со огниште кое се поставув аентрално во средината или подоцна странично на бочниот надворешен ѕид. Кои куќата е поставена влезна врата од предната страна, додека во иста линија од задната страна постои помошна – мала врата која води во задниот простор од куќата. Во куќата која е без прозорци околу огништето се поставени интериерни покуќиниски елементи – ковчези, пошви, бранџарник, полина, верига над огништето, трпеза, троночки столчиња, а во подоцнежниот период полица со едноставна форма. Пристапот во втората просторија – одаја е изведен преку куќата, со скоро секогаш подигнато ниво на подот во однос на нивото од куќата. Одајата е осветлена со неколку мали прозорчиња, со ниска таванска конструкција, а во функција за нокевање, за примање на гости и одржување на празнични веселби, овој тип на објекти е карактеристичен за втората половина на XIX век и првата половина на XX век. Под одајата, искористувајќи го стрмниот терен, поставена е унте една просторија за чување на стока. Карактеристика на овој тип на објекти е правоаголната затворена форма, лоцирни на стрмни планински терени, покриени со слама.

Продолжен развоен облик од затворениот тип на објекти претставува додавањето на унте една одаја и формирање на предпростор – затворен трем,




1. Шематски приказ на типолошката поделба на куќата во кратовскиот регион: 1. затворен тип на објект; 2. Отворен тип со странично поставен чардак; 3. отворен тип со централно поставен чардак; 4. Отворен тип со подолжно поставен чардак ; 5. Развисен тип или двоен објект.



2. Објект од затворен тип (изграден 1942 г.) со развива при крајот на XIX век и првата половина на XX век, с. Нежилово, Кратовско.


како резултат на зголемените просторни потреби на домаќинствата (пр. бр. 3 с. Близанци). Карактеристичен архитектонски детаљ за овој објект е поставувањето на низок зид (зидче, во височина од 40 см) во линија со ѕидот на двете одаи, а кој е во функција за седење.

Под влијание на променливите климатски услови, односно топлите лета, се појавува потребата од формирање на трем – надкриен простор пред главниот влез, кој се поставува странично, централно или по целата должина на објектот. Во почетната фаза се поставува мал трем – странично поставен




3. Тип на затворен објект карактеристичен за периодот на првата половина на XX век, с. Близанци Кратовско.

со мала димензија, исфрлен од линијата на јзидот на објектот, за да се формира во подоцнежниот период (во почетокот на XX век) трем вклопен во линија на габаритот на објектот, исто така странично поставен, со што е формирана една од најчестите форми на просторно решение на куќата во кратовскиот крај. Во просторното решение на овој тип на објекти покрај тремот се појавува куќата и одајата со своите карактеристични содржински елементи (цр. бр. 5 с. Луково).



4. Тип на објект од отворен тип со чардак странично поставен во однос на основата, се појавува и развива во почетокот и првата половина на XX век, с. Коњух, Кратовско.

чр. 5




5. Тип на објект од отворен тип со странично поставен чардак, од првата половина на XX век, со вградени амбарни пресеци во состав на конструкцијата на објектот, с. Луково, Кратовско.

Големината на тримот во понатамошниот развој варира во зависност од потребите на домаќинството и од соодносот со габаритот на објектот така се постествува по целата должина на предната линија од габаритот на објектот (пр. бр. 7 с. туралево), со што тој е поставен како доминантен функционален елемент, објект кој добива концепција на чардаклија. Овој тип на објект поретко се сретнува и не е карактеристичен за ова поднебје, а неговата појава би ја поврзала со климатските услови во низинската област на кратовскиот


регион (каде што овој тип се појавува), а воедно и со влијанијата од концепцијата на објектите на соседните области.

Со зголемувањето на бројот на членовите на домаќинствата, просторот на предната фасада - тремот се преградува странично со додатни две простории, со што се оцртува централно поставен отворен предпростор – чардак (отворен трем). Овој степен на развојот на куќата во каршевскиот крај се појавува уште во 1875 година (пр. бр. 6 с. Талашманци) а се применува и до денес како најприфатилово просторно решение. Објектот најчесто се лоцира на стрмен терен, што овозможува предниот приземен простор да се користи за помешана просторија (изба) за складирање на прехранбени производи или за чување на стока(штала).

Како најразвиен тип на објекти кој се појавува на почетокот на овој век, кога зголемените материјални можности на селанецот овозможиле реализација на објекти со повисоки просторни и естетски вредности, се двојните објекти или братски куки (пр. бр. 1 (5) с. Приковци). Во повеќето случаи тие се карактеристични по својата симетрична или асиметрично изведена основа




6. Тип на објект од отворен тип со централно поставен чардак (изграден 1876 год.) кој се развива во втората половина на XIX век и првата половина на XX век, с. Талашманци, Кратовско.



7. Тип на објект од отворен тип со должно поставен чардак (изграден 1912 год.) кој се развива во почетокот и првата половина на XX век, с. Турадево, Кратовско.

(пр. бр. 8 с. Шопско Рударе). Кај асиметричниот тип се забележува настојувањето за примена на исти содржински простории кај двете одделни целости со нееднаква форма, додека симетричниот тип овозможува примена на идентичен просторен план на двете целости вкомуницирани во единствени надворешен изглед. Освен појавата на зголемен габарит кај овие објекти, се забележува и примената на влијанија од градската средина при оформувањето на волуменските партии на фасадните површини, како и на внатрешната концепција на просториите,



8. Развиен облик на (двоен) објект (изграден 1935 год), се појавува и се развива во првата половина на XX век, с. Шопско Рударе, Кратовско.

Развојот на куќата во кратовската област ги запазува и одржува сите пооделни облици на просторниот распоред (затворен, полуутворен или отворен тип), задржувајќи и негувајќи го секој објект низ еден долг временски период.

ТИПОЛОГИЈА НА ОБЈЕКТИТЕ

Типолошката определенот на објектите во кратовската област е во директна зависност од нивната развојна линија, под влијание на климатските, општествено – материјалните можности на семејството во периодот на нивното создавање.

Појдовниот облик на куќата од затворен тип каде што куќата е присутна како заеднички простор за живеење, преставува основен сегмент кој го содржи секој типолошки облик од овој регион (цртеж бр. 1).

Појавата на две јасно издиференциирани простории – одајата и куќата во состав на објектот го претставува првиот типолошки примерок кој се појавува во XIX век и првата половина на XX век, лоциран најчесто во поединечните предели на кратовската област, а единствениот развоен правец е постигнат со доградување на претпростор и одаја, притоа, задржувајќи го затворениот карактер на објектот.

Поинатамошната типолоника поделба е извршена во однос на местоположбата на чардакот во однос на основата на објектот.

Вториот типолоники облик кој најчесто се среќава во претежно рамничарските лоцирани села, содржи чардак. Според положбата на површината на чардакот во основата на објектите типолошки се издвојуваат, објекти со странично, централно или по целата предна линија на објектот поставен чардак. Трите споменати типови припаѓат во категоријата на отворен тип на објекти,

Покрај извршената типолошка поделба на отворен и затворен тип на објекти, како објекти со највисоки естетско - обликовни вредности, во однос на просторната организација, а со комбинација на претходно споменатите типови се развиениот тип или братските куќи.

КАРАКТЕРИСТИКИ НА СТОПАНСКИОТ ДВОР

Развиениот тип на населба го формира карактерот и поставеноста на помошните објекти во стопанскиот двор. Изобилството на простор околу куќата овозможило нивно слободно поставување со единствен правец на конфигурацијата на теренот и правилната функционалност, што создава простор за креативни решенија.

Најразвиено занимање на населението претставува сточарството, а во помал обем и земјоделието. Составни објекти на стопанскиот двор се шталата, бунарот, фурната, трлото, а понекогаш и пчеларникот.

Шталата најчесто се поставува во близината на куќата: изградена е во камен со масивни сидови, со изведен покрив од дрвена конструкција, а покривањето е со слама.

Трлото скоро секогаш се наоѓало во состав на стопанскиот двор, но поставено на најдалечената локација од куќата, за полесен пристап на овците до околните пасишта. Трлото претставува значаен објект, имајќи го предвид големиот број овци во едно домаќинство (од 40 до 300 грла). Трлото

се состои најчесто од наткриен и отворен простор, ограден со испреплетени гранки. Натскриениот простор се поставува во линија на околните сидови или централно поставен, на конструкција од дрвени столбчиња, со покрив од слама на две води.

Плевната најчесто се поставува во близината на питалата, најчесто се гради од дрвена лесна конструкција, покриена со слама. Кокопарникот и кочината најчесто се импровизирани мали објекти по димензија од дрвена конструкција со можност за постојани промени на габаритот во зависност од потребите.

Фурната се појавува како самостоен објект или приленена до куќата, а поретко во состав на објектот, односно куќата. Изградена е во масивен камен, со полукружен отвор на средината и со двоводен покрив.

Конарата претставува објект кој е во употреба за складирање на млечни производи, ковчези и други предмети. Изграден е во бондручна конструкција, со масивно камено приземје и понекогаш и наткриен трем кој служел како простор за работа.

Амбарот претставува скоро секогаш присутен објект – самостоен, со креативни решенија како на естетскиот изглед така и на содржинската концепција. Се изведува на камена подлога или на масивно камено приземје, додека на катот од дрвена конструкција се изведуваат прегради – пресеци, чиј централен дел се подигнува со неколку дрвени скалички за полесно работење. Кај амбарите скоро секогаш се забележува единствената геометристичка декорација, а капацитетот зависи од потребите на домаќинствота. Покривањето на конструкцијата на амбарот е со слама, додека подоцни се применува керамида.

Конюз или кочакот претставуваат самостоен објект изведен од лесна конструкција – преплет, поставен на камени блокови, најчесто со овална форма, со отвор на челината страна за полесно функционирање. Бунарите и чешмите се составен дел на секој стопански двор, поради изобилството на вода во овој регион, а редок е случајот да има само неколку чешми на целата површина на населбата.

Пчеларството се сретнува само во неколку села (с. Филиповци), најчесто во подпланинските села со повеќедецениска традиција. Местоположбата на сандациите се лоцира во непосредната близина на куќата, со поставена висока заштитна ограда, формирајќи една целост. Бавчата претставува ограден простор најчесто прилепен до куќата со мала дрвена ограда, на чија површина се одгледуваат украсни цвеќиња.

ГРАДИТЕЛСКО – АРХИТЕКТОНСКИ ОСОБЕНОСТИ

Конструктивно – градителската концепција на куќата во кратовската област произлегува од локалната конфигурација на теренот кој служи како основа за избор и употреба на градежни материјали.

Климатските услови во овој регион го насочиле формирањето на масивно камено приземје со јаки конструктивни сидови, кои се логично продолжување на исто така камените стени кои се формирани со длабочина од 50–70 см. Сидот од камен со широчина од 50–70(55,60,62,65,70 см), кој претставува конструктивна основа, најчесто се поставува на 2 или на 3 (многу ретко на 4 страни) надворешни линии на објектот „додека преостанатите сидови се со широчина од 10 до 18 см во бондручна конструкција (или керпич). Масивниот сид од камен покрај цврстата градба добива и еластичност со поставување на

хоризонтални греди – куница (атали) по целата дължина (на разстояние 100–120 см во височина), попречните малки гредички – клепиња ги поврзуваат двете линии на сидот. Врз основата од массивни сидови на нократкото разстояние се поставуваат массивни греди (главни греди – тавански), грубо обработени (20–30 см), над кои се поставуваат вертикални греди – ионази, со хоризонтална греда на врвот – било. Над основната конструкция над билото и хоризонтално поставените греди во линии на сидовите „косо се поставуваат греди – чатми. Во завршилият слой над чатмите се поставуваат летви – латми, врз кои се поставува кал и спонови од слама. Гредите се скоро секогаш од буково дърво. Врзувањето на сламата – чуканица за поставување на покривната завршина конструкција – чатијата се нарекува манаила, додека завршното врзување на покривот е со прачки, а надвор од линијата на објектот постои исфрлен стреа – сачак. Подните површини се од набиена земја, поретко од редени камени плочи – најчесто во куката. Таванските површини во одајата се премачкани со кал и слама, врз основа од редени штици, додека во куката не пости таванска конструкција поради слободното излегување на чадот преку бајата која се наоѓа на највисокия дел од таванска конструкција.

Прозорците се дрвени, во почетокот малки 30–40 см широчина, додека подоцна се изработуваат како двокрилни до 65 см широчина, со правоаголна форма освен во поддумските простирии каде се срекаваат продлъжни формирани помеѓу две хоризонтални греди. Челните површини на вратите во одреден случай се декорирани со едноставна геометрическа декорација, а се срекаваат и карактеристични со полукружен надвратник од камени обработени парчиња (пр. бр. 8).

За објектите изведени во две нивоа, и основната карактеристика е массивно камено приземје и доминација на бондрук конструкцијата на катот со еден массивен потпорен сид. Карактеристична е поставеността на специфична подлога – массивна карпа на неколку објекти (с. Шлегово) кои конструктивно и архитектонски содржат високи квалитети на запазен амбиентален концепт и локален автотехтон белег на сродност на градежна форма со високи стандарди во дадените услови.

Како основен градежен материјал каменот и дрвото се донесуваат од околните локални депонии или пак во одреден случай тој се наоѓа на самото место на локацијата на објектот. Каменот како основен материјал, на пример, во с. Татомир се носи од месноста Селиште, во Тополовик од месноста Голак, во с. Таланиманце од Кујетане, во с. Приковци од соседното село Шлегово и камени плочи за покривање од с. Герман, во с. Шлегово од Рајковац.

Дрвото било набавувано од околните букови шуми, во с. Татомир од месноста Рупје, Козарник, во с. Тополовик од месноста Боровик, во с. Таланиманце од соседното село Нежилово, во с. Китеново од месноста Голема Корија, во с. Приковци од месноста Крлаковица и Ајдушки Кладенец, во с. Шлегово од Сакулица и Филиповци. Сето ова говори за извонредно богата област со изобилство на шумски појаси и камени области, што претставува битен фактор за логичен кинтинуиран развој на објектите.

Мајсторските тајфи или мајсторите кои дејствуваат на ова поднебje оставиле богат фонд на изградени објекти. Се споменуваат мајстори во с. Вакув (за објект граден 1913 г.) од с. Опила – Кривопаланечко, во с. Татомир, с. Тополовик, с. Нежилово од с. Пеача – Кривопаланечко, во с. Таланиманци (1876 г.), с. Кукулица (1933 г.), од с. Рајковци и Опила – Кривопала-

ничко, во Шопско Рударе (1914 г.), од с. Талашманце – Кривиналапечко, во с. Нежилово се споменуваат тајфи на мајстори од Србија, наречени Црнотравци, кои во 1919 година изградиле неколку објекти во ова село. Најпознати локални мајстори потекнувале од селото Шлегово (мајстори од ова село работеле во Светиниколско и Кочанско), додека постоење на мајстори забележано е и во селата Шопско Рударе, Нежилово, Кетеиново, Крилатица, Страцин, додека мајстори од с. Кукалица работеле во с. Пендак (1912 г.), од с. Мушково во с. Кнежево, од Куново во с. Луково, во с. Прковци од с. Шлегово.


Во селото Шлегово кој важел за најпознат градителски локален центар, постоеле тајфи кои имале свои водачи (Горѓи Шиков Нацев, Санде Лазов, Еврем Крлев, Ј. Горов, Нисо Тимов) и прочуени мајстори – градежници (Горѓи Орлев, Никола Арсов, Васе Јакимов, Јоаким Стојанов Бацов). Во селото Шопско Рударе се споменува познат каменорезец Минко Тасевски од с. Триовец. Во овој период се забележува интензивна дејност на кривоналапечките мајстори, а значајни влијанија одиграле и локалните мајстори, кои го одбележале локалниот автохтон архитектонски белег на градбите од овој регион 5.

АРХИТЕКТОНСКО – ПРОСТОРНИ ОСОБЕНОСТИ


Организацијата и просторната концепција на куќата во кратовскиот регион се одликува со једноставност и модифициран облик, кој се задржал како трајна типолошка карактеристика. Издвоенот просторен систем на примарно три целости: кука, одаја и чардак, преовладува како применет локален распоред, кој комплетно ги задоволува потребите на домаќинството, со ограничени материјални можности.

Архитектонско - градежната валоризација на објектите отсликува примена на карактеристичен типолошки третман на употребените материјали со повторување на стилскиот концепт.

Примената на каменот при формирањето на сидните површини, примената на једноставниот облик на прозорскиот елемент, покривањето со слама, камени плочи или керамида, једноставната геометриска декорација на некои фасадни конструктивни елементи, ја оформуваат фасадната концепција на кратовската селска кука. Од једноставната просторија – архитектонска концепција логично произлегува и соодветна композиција на фасадните елементи (пр. бр. 9). Кај надворешните врати е применета једноставна геометриска декорација, на игра од правоаголници со минимална и једноставна профилација (с. Секулица, с. Шопско Рударе, с. Крилатица, с. Конјух) со примена на масивно дрво. Кај надворешните врати скоро секогаш се поставува сурме – правоаголна греда (пресек 7-7 см), која во хоризонтален правец се вметнува во страничниот сид, а по потреба се повлекува во правец на вратата со што се обезбедува влезот. Појавата на полукружен лачен надвратник изведен од камени блокови се забележува во приземните партии на објектите (во с. Шопско Рударе). Најзабележителен детаљ на конструктивните фасадни елементи објектите добиваат на седлата на столбовите каде што со стилизирана геометриска профилација, симетрично од двете страни и по вертикална линија на столбот со сосема једноставна профилација, кој исто така налегнува на обработен правоаголен камен.




9. Шематски приказ на детали на седла од столбови, со геометриска декорација од кратовскиот регион.



10. Шематски приказ на членен изглед на врати од објекти од кратовскиот регион:
Скици на разновидни форми на одводен канал од огниште кај објектите во кратовскиот регион.

На завршната покривка конструкција поставена е баџа, чија декоративна челна површина варира од паједноставен отвор до примена на геометрички форми со еден или два отвора со запазена функционалност (цр. бр. 11). Исто така оградната површина од чардакот претставува состав од верти-




11. Шематски приказ на детаљ на баџа: Шематски приказ на ситуационен план на карактеристичен стопански двор во населбите на кратовската област, с. Коњух, Кратовско.

кали поставени птици помеѓу кои се поставени отвори со геометриска декорација во еден или во два хоризонтални потега.

Решението чиј просторен план отскокнува од вобичааната шема, содржи вградени пресеци (прегради 5) од амбар, во состав на габаритот на објектот, изведени од преплет, со дрвени пристапни скали од страната на чардакот (пр. бр.5, с. Луково). Решението на чардакот иако со скромни димензии, добива своја креативност со тоа што се подигнува од нивото на земјата (за околу 40 см), од нивото на пристапниот трем (пр. бр. 7.с. Тураплево).

Едноставната концепција на интериерните елементи на кратовската кука се надоврзува на глобалните архитектонски особености. Од самиот поедноставен просторен распоред на внатрешниот амбиент произлегува и едноставноста на интериерните предмети. Ночиувајќи од куќата, чиј основен елемент претставува централно поставено отворено огниште, околу кое се наоѓаат сите помошни елементи за потребите на едно домаќинство (попиви, сандак за месење на леб, мал амбар, соларник, а во иново време и сушара за месо – с. Нендаќ). Огништето скоро секогаш поставено централно се состои од камени парчиња (со неправилна но издолжена форма) кои се поставени во форма на квадрат (90/90, 95/100, 100/100, 90/100, 90/110). Просторот над огништето е отворен без таванска конструкција, освен во исклучителни случаи кога над таванските греди се поставува плетак (с. Куклица) или лес (с. Нежилово) – кој служи за сушење на брашно. Во поинаква ситуација кога огништето се поставува кон еден од страничните ѕидови, над него се формира одводен



12. Затворен тип на објект кој најчесто се сретнува на високите планински предели, со карактеристично применет материјал за покривање со слама, с. Каврак, Кратовско.

издувен канал во вид на квадрат со видлива дрвена конструкција со премачкани сидови со кал. Овој одводен канал води височина над тавансите греди, освен во сиклучителни случаи, кога води до покривната конструкција и директно излегува надвор (височина 2,5 м, или во друг случај 2,15 м- с. Шопско Рударе). Во основа, издувниот канал е со квадратна или издолжена форма (150/90, 110/100, 110/190, 110/120- с. Крилатица, 115/100- с. Демонце, 120/100- с. Пенџак). Внатрешната обработка на сидовите во куката е најчесто од реден камен, со отвори во сидовите – долапчиња, камарица (ширина - 28, 38, 40, 50, 55, 60). Локацијата на огништето се поставува во исклучителни случаи во самиот агол (с. Талашманци, с. Кулица, с. Шопско Рударе) или со отстанување од правецот на страничните сидови (с. Нежилово, с. Кулица). Во одреден случај пред капата од огништето се поставува полица (околу 15 см-с. Димонце). Во единствен случај во селото Нежилово се сретнува сид страничен со дебелина од 50 см, кој е поставен до парапетна висина од 90 см, над која висина продолжува сидната конструкција со сид од преплет – плот со дебелина од 10 см од надворешниот страна, додека преостанатиот простор од дебелината на сидот се користи како прирачна полица за оставање на предмети.


Значаен елемент на интериерната концепција на куката претставува сидната поличка – раф која се поставува на достапна корисна височина (170 см), а со широчина од 18 см. (с. Шопско Рударе), со скромна геометриска профилирања полицата се поставува на еден, два или по должината на сите сидови од куката или одјајата (с. Конјух, с. Шопско Рударе, пр. бр. 11). Исто така скромна геометриска профилирана декорација се сретнува на вратничето од долапчето со украсна рамка (с. Шопско Рударе пр. бр. 10). Како дел од интериерот на одјајата претставува единствената профилирана обработена таваница со надолжно поставени профилирани штички од 40 см – широчина, што претставува редок пример на обработка на таванската површина на објект од селските населби. Елемент кој заслужува да се третира како редок интериерен елемент кај овие објекти, изразена оригинална форма како мало прирачно орманче (од 1945 г.) со две мали долапчиња помеѓу кои е поставена отворена полица со странично профилирани отвори кои му даваат ивесна динамика на предметот. Како дел од интериерната концепција претставуваат ковчезите за чување на облека со одредена геометриска декорација која се мултиплацира неколку пати со одреден распоред.

Интериерната концепција на куката во кратовската област се одликува со единственост – содржински издржано решение, задоволувајќи ги скромните потреби на домакинствата, поклонувајќи се со интериерната поставеност на објектите од другите региони на Македонија.

ЗАКЛУЧОК

Основната концепција на кратовската кука се вклопува во особеностите на објектите од соседните региони (Кривопаланечкиот, Кумановскиот, Овче-полскиот и др.) но сепак со запазени локални специфиности кои формираат објекти со архитектонско – просторни квалитети, изразени преку применените детали на фасадните композиции и конструктивни карактеристики.

Едноставноста на архитектонската форма и чистиот пристап на оформениот внатрешен простор, потврдуваат постоење на типови на објекти со издиферициран облик.




13. Отворен тип на објект со странично поставен чардак, изграден во камен, научно се сретнува во рамничарските предели, с. Димонце, Кратовско.

Поделеноста на основата на куќата на две просторни целости кај затворениот тип, како облик е применет во повеќе области од Балканскиот Полуостров, кај куќата – брвиара од Шумадија – СР Југославија или осаќанка која потекнува од првата половина на XIX век како и со одредени примероци од територијата на Косово и Босна. Мајсторите сидари кои потекнуват од Осат (Босна) извршиле големо влијание врз развојот на целокупната селска архитектура во Западна Србија, како и од Шумадија во периодот на XIX век, што можеби се рефлектирало со заемни влијанија во концепцискиот развој на затворениот тип на објекти од кратовскиот крај.

Додека со друг типолошки објект со појавата на трем во составот на селската куќа, аналогија се потврдува со некои варијанти на косовската приземљушна, со пирииската селска куќа во Бугарија, но и со куќата од истиот тип од тетовскиот крај, овчеполскиот, Скопската Котлина и други региони на Македонија.

Ова неведува на заклучок за постоење на надворешни влијанија во формирањето на концепцијата на објектите, помеѓу различни региони на Балканот, како од мајсторските движења влијанието што го поселе со себе (примената на конструкцијата, градежните материјали, обликот, детали), но во средина која во зависност од потребите и материјалните можности, општествените потреби зачувала свој автохтон белег,



14. Тип на двоен објект со применета просторна концепција на внатрешниот простор со повисоки квалитети, како и примена на еркерен испуст, со изразито влијание на фасадната концепција од објектите од градската средина, с. Приковци, Кратовско.

Едноставноста на архитектонската форма и чистиот пристап на оформениот внатрешен простор, потврдуваат постоење на типови на објекти со издиференциран облик. Формата и развојот на селската архитектура во периодот на нејзиниот интензивен развој е поклонува со формирањето на несомнено рефлективниот оригинален облик на градската архитектура од Кратово, што се забележува со повторувањето на известни декоративни фасадни елементи и градителскиот белег во двете средини.

Зачуваните типолошки примероци со специфична архитектонска форма го потврдуваат нејзиниот придонес во формирањето на овој дел од архитектонското материјално културно богатство на кратовскиот регион, а во контекст на целокупното македонско архитектонско наследство.

1. д.р. Јубинка Монев, - Еден француски извор за Кратово во четириесеттите години на 19 век („Recueil de finançais dans la Turquie d'Europe médiéve“, 1884), Османовски гласј бр. 2, Кратово
2. Кратовска нахија во Кустендилскиот сандак (Турски документи за историјата на македонскиот народ, ОПД од 16 век за Кустендилскиот сандак, том 5, кн.2, Архив на Македонија, Скопје 1980)
3. Кратовска нахија од 16 век, ИИИ, год. 15, бр. 1, Скопје 1971.
4. Д.р. Душко Алексовски, Топонимистиката на кратовскиот регион, Кратово 1986
5. Информациите се приобрани за време на теренските истражувања во јуни 1994 година од испитаниците: Милош Трајковски род. 1937 г. од с. Татомир, Блажо Насовски род. 1924 од с. Талашманци – Стоиле Стојановски од с. Шопско Рударе – (роден 1918), Љагатоја Минковски од с. Нежилово (роден 1923), Димитар Георгиевски од с. Шлегово (роден 1937 г.), Глигор Годоров Јованов од с. Шлегово (роден 1914 г.).
6. Бранислав Којик Сеоска архитектура и руритум, Београд 1973.
7. Бранислав Бранислав Стара градска архитектура у Србији, Београд 1949 .

Petar Namicev

THE FOLK ARCHITECTURE IN KRATOVO

Summary

The evolution and typology of the houses in the region of Kratovo have resulted in their classification into an open and closed type of structures.

The builder's constructive concept of the dwelling houses and subsidiary economic structures has resulted from the ambient conditions in the region and the presence of local construction movements.

The basic concept of the Kratovo house complies with the characteristics of the structures from the neighboring regions (Kriva Palanka, Kumanovo and Ovce Pole Districts), although they have retained some local peculiarities, thus forming constructions of substantial architectural-spatial qualities expressed in the details applied on the facade compositions, and in the constructive features.

The simplicity of the architectural form and the pure approach to the already formed interior confirm the existence of structures with differentiated form.

The organization and spatial concept of the houses in the Kratovo District are distinguished by simplicity and modified form, which has been retained as lasting typological feature. The spatial system separated in primarily three units: kucha (house), room and chardak (porch), prevails in the interior lay-out applied locally, thus satisfying completely the needs of a household.

This leads to a conclusion of some strange influence being exerted in the concept of the structures from different regions in the Balkans. It has resulted from the movability of the master-masons and the influence they brought (application of the construction, building materials, shape and details), which are embodied into an ambient that has retained its autochthonous features to an extent that depended largely on the needs, financial state and social requirements.

The form and evolution of the rural architecture in the period of its intense development complies with the doubtless reflective and original form of the urban architecture in Kratovo, which can be noted in the frequency of certain decorative facade elements and constructive traits in both the living environments.

The preserved typological examples of specific architectural form confirm its contribution to the formation of this part of architectural material culture of the Kratovo District, within the frames of the entire Macedonian architectural heritage.